



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН

-

07.02.2018
бр.1 година 53

. 047/551- 483

АКТИ НА ОП[ТИНА РЕСЕН

1.

(„ ” 50 1 3 71 1 ” 3
O („ .5/02) 11/2015) 13/2013, 8/2015 11/2015) .7/2010,

2018

2018 ,
31.01.2018 .

.09-346/1
07.02.2018 . .

.5/02), 23 36 1 3 (.
“ .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015),
31.01.2018 ,

2018

1.

’ , , 2018
.
2018
.

2.

1. 2017 -

6.

1.

2017

:
:

2.

2017

:
:

3.

2017

:
:

4.

„

„

:
:

5.

„11-

:
:

„

„11-

„

6.

„

„

„

:
:

7.

1.

2018

:
:

2.

2017.

:
:

3.

2017

:
:

4.

:
:

5.

2017

:

6.	:	.	.
1.	:	.	.
2.	:	.	.
3.	:	.	.
4.	:	.	.
1.	2016/2017	.	.
2.	:	.	„11-
3.	:	.	„-
4.	:	.	.
5.	:	.	.
1.	:	.	.
2.	:	.	2018
3.	:	.	.

1. „2018 .
2. , -
3. ,
4. .

1. 2018/2019 .
2. „ -
3. 2018/2019 .
4. 01.01.2017 31.08.2017 .
5. 2018 .

1. 2019 .
2. 2018/19 .

3. 2019-2020
 : . , ,
 4. .
 1. - 2017
 : .
 2. 2018
 2019 .
 : . , ,
 3. 2019 .
 : . , ,
 4. . , 2019 .
 : . , ,
 5. 2019 .
 : .
 6. 2019 .
 : .
 7. 2019 .
 : . , ,
 8. 2019 . , ,
 : . , ,
 9. 2019 .
 :

10.	:						
11.	:						2019
12.	:					2019	.
13.	:					2019	.
14.	:	2019	.				.
15.	:						.
16.	:	2019	.				.
17.	:	2019	.				.
18.	:						2019
19.	:	2019	.				.
20.	:	2019	.				.
	:						2017

- 21. 2018
- 22. 2019
- 23. 2019
- 24. 2019
- 25. 2019
- 26. „11- 2019
- 27. 2019
- 28. 2019
- 29. 2019
- 30. 2019
- 31. 2019
- 34.
- 1. 2019

- 2. : 2019 .
- 3. : 2019 .
- 4. : .
- 5. : 2019 .
- 6. : .

3.

2018 ,

2018 .

4.

2018

2018 .

.08-201/4
31.01.2018

2.

(,, 50 1 3
” .5/02) 71 1 3
O (,, ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

2

“ , 2, “ -
31.01.2018 .

.09-346/2
07.02.2018

36 . 1 .15
“ .05/02), 23 . 1 . 47
(,, ” .7/2010, 13/2013, 8/2015
11/2015) 18 3 20 1 2
“ . “ .61/04, 96/04, 67/07,
156/09 47/11 192/2015), 16 4
“ .62/05, 88/08 35/11 139/14),
7- , 31.01.2018 , :

“ - “ , 2

1

2 01/2016.

2

21.225.398,00

3

/ -

: 21.225.398,00

-
-
-
-
-

:
:
13
:
3
:
13

4

1

5

6

2,

08-927/7 15.05.2017 ,
.6/2017.

7

“

“

.08-201/5
31.01.2018

. .

3.

(,, 50 1 3
” .5/02) 71 1 3
O (,, ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

,
31.01.2018 .

.09-346/3
07.02.2018

. .

(„ 36 1 10
 „ .5/02), 23 1 36
 8/2015 11/2015) („ „ . 7/2010, 13/2013,
 21 1
 („ „, .78/2015, 106/2015, 153/2015 190/2016)
 31.01.2018 ,

1
 —
 „ 11 „ „ .5074
 „ „
 .57182 1 2-8, ‚ 2 „ 78 2,
 ‚ „ 11- „ .

2
 „ 11- „
 ‚ 1, —

3

”

.08 - 201/6
31.01.2018

..

4.

(,, 50 1 3
” .5/02) 71 1 3
O (,, ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

- “ 11 “
- “ 11 “ ,
31.01.2018

.09-346/4
07.02.2018 . .

36 1 15
(,, “ . 5/2002) 23
1 47 (“
“ .7/2010,13/2013, 8/2015 11/2015), 67 6
(,, ”
23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16 163/17),
31.01.2018

“ 11 “ -
1
- “ 11

2
21,30 , 05,30

3

“ ,

-

“ 11

4

“ 11
”

“

.07-3841/20

24.12.2014

“ .14/14.

5

“

”

. 08 – 201/7
31.01.2018

..

5.

(,, 50 1 3
” .5/02) 71 1 3
O („ ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

-

„11

“

3

-

3

„11

“

,
31.01.2018

.09-346/5
07.02.2018

..

36 1 15 “ . 5/2002) 23
 („ 47 (“
 “ .7/2010, 13/2013, 8/2015 11/2015), 64 5
 („
 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16 163/17),
 , 31.01.2018

3 “
 „11
 1
 „11 02-17/3 24.01.2018
 “

3
 -
 2
 „ “ .

. 08 - 201/8
 31.01.2018 .

6.

(,, 50 1 3
” .5/02) 71 1 3
O (,, ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

31.01.2018

.09-346/6
07.02.2018

84
(,, . 199/14, 44/15, 193/15, 31/15 163/16) 71 1
16 O (,, ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015), 50 1 16
(,, . ” . 5/2002),
31.01.2018 , :

A

1

08-2416/16 28.10. 2016

2017 , (.13. 31.10.2016).

2

2412/1 17.11.2017

09-

24-11848/2

28.12.2017 .

3

(. 16 , . 199/14, 44/15, 193/15, 31/15 163/16).

4.

, - , -

:

-1:25000

-1:2500

-1:2500

, ,1:2500

5

(. 78 , .51/05) 46

(. , .137/07),

28.00 ,

27.26 .

e

CAD

27.26 .

6

27,26 .

:

1. X=7496788.0670 Y=4541463.6370
2. X=7496807.6670 Y=4541426.6290
3. X=7496831.3190 Y=4541391.2900
4. X=7496858.1310 Y=4541361.6850
5. X=7496890.3100 Y=4541325.6980
6. X=7496919.0820 Y=4541296.1520
7. X=7496938.3900 Y=4541278.4570
8. X=7496954.1450 Y=4541264.7900
9. X=7496972.4880 Y=4541253.7970
10. X=7496998.6240 Y=4541233.7320
11. X=7497011.0970 Y=4541227.7730
12. X=7497022.9720 Y=4541224.0600

1 12

x y

7

28

. , . 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 134/16).

:

1 -
5 -

3-
1-
()

(. , . 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 134/16),

8

’
- 1307 (3) - - - . ’
() - .

- -
- 1307
- -

(. , . 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16
134/16).

9

’
, ,

10

(3) , 83

142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 134/16).

11

1 (

(, ,).

12

(,)

1-

5-

52

193/15, 31/16 163/16).

, (, . 199/14, 44/15,

13

14

, (. . 142/15,
217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 134/16).

15

(, ,),

16

17

18

.08 - 201/9
31.01.2018

7.

(,, 50 1 3 ” .5/02) 71 1 3
O (,, ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

31.01.2018

.09-346/7
07.02.2018

84
” . 199/14, 44/15, 193/15, 31/15 163/16)
(,, . 71 1 16 (,, ”
.7/2010, 13/2013, 8/2015 11/2015), 50 1 16 ”
(,, . ” . 5/2002),
31.01.2018 , :

A

1

2017 . .08-1877/17 31.08. 2017
2017 ,
(.9. 04.09. 2017).

2

09-

2412/1 17.11.2017

24-11855/2

28.12 2017 .

3

-

16

(. , .199/14, 44/15, 193/15, 31/15 163/16).

4

,

-

,

-

:

-

,

.....1:25000

-

.....

.....1:2500

-

.....1:2500

-

,

,

.....1:2500

5

78

(. , .51/05)

46

(. , .137/07),

24.00 ,

41.60 .

e

CAD

41.60 .

6

41,60 .

- .
- :
1. X=7497109.1640 Y=4541142.6020
 2. X=7497108.1020 Y=4541145.4950
 3. X=7497104.5300 Y=4541152.8230
 4. X=7497088.2840 Y=4541172.7450
 5. X=7497059.9490 Y=4541195.6950
 6. X=7497031.7090 Y=4541217.4550
 7. X=7497022.9720 Y=4541224.0600
 8. X=7497011.0970 Y=4541227.7730
 9. X=7496998.6240 Y=4541233.7320
 10. X=7496972.4880 Y=4541253.7970
 11. X=7496954.1450 Y=4541264.7900
 12. X=7496938.3900 Y=4541278.4570
 13. X=7496919.0820 Y=4541296.1520
 14. X=7496890.3100 Y=4541325.6980
 15. X=7496858.1310 Y=4541361.6850
 16. X=7496831.3190 Y=4541391.2900
 17. X=7496807.6670 Y=4541426.6290
 18. X=7496788.0670 Y=4541463.6370
 19. X=7496785.4120 Y=4541470.0980
 20. X=7496770.7260 Y=4541502.2490
 21. X=7496752.4480 Y=4541534.0360
 22. X=7496732.9190 Y=4541564.0750
 23. X=7496710.9720 Y=4541590.3720
 24. X=7496692.6770 Y=4541607.2960
 25. X=7496661.2510 Y=4541630.4040
 26. X=7496671.5710 Y=4541645.2740
 27. X=7496646.4930 Y=4541665.4540
 28. X=7496640.3620 Y=4541670.8540
 29. X=7496625.2050 Y=4541683.5350
 30. X=7496588.6610 Y=4541714.6670
 31. X=7496551.2850 Y=4541747.5140
 32. X=7496539.5756 Y=4541757.0836

33. X=7496545.5124 Y=4541693.0461
34. X=7496545.8683 Y=4541689.4047
35. X=7496531.5453 Y=4541651.6177
36. X=7496504.3629 Y=4541606.8757
37. X=7496489.7278 Y=4541579.7573
38. X=7496512.3691 Y=4541518.9653
39. X=7496417.4925 Y=4541433.1295
40. X=7496348.0065 Y=4541461.2663
41. X=7496277.2561 Y=4541500.0986
42. X=7496242.8763 Y=4541518.6647
43. X=7496224.7028 Y=4541529.8838
44. X=7496180.1220 Y=4541488.9230
45. X=7496147.2581 Y=4541454.8154
46. X=7496123.7767 Y=4541427.9458
47. X=7496232.4391 Y=4541251.7746
48. X=7496168.4102 Y=4541204.6413
49. X=7496135.7679 Y=4541180.4560
50. X=7496114.7742 Y=4541165.7983
51. X=7496099.2889 Y=4541152.1399
52. X=7496101.8090 Y=4541136.2910
53. X=7496107.8730 Y=4541100.4340
54. X=7496114.6420 Y=4541077.8070
55. X=7496132.6820 Y=4541064.6340
56. X=7496159.6620 Y=4541045.3730
57. X=7496186.1130 Y=4541024.5120
58. X=7496210.5440 Y=4541004.1380
59. X=7496214.8660 Y=4541004.0200
60. X=7496221.7670 Y=4541003.3100
61. X=7496247.9390 Y=4541008.3380
62. X=7496267.2720 Y=4541016.7190
63. X=7496280.7720 Y=4541022.7510
64. X=7496297.8020 Y=4541031.2540
65. X=7496310.8290 Y=4541038.5880
66. X=7496323.9470 Y=4541047.1940
67. X=7496340.8810 Y=4541058.0770
68. X=7496355.4930 Y=4541070.3580
69. X=7496358.8090 Y=4541074.3210
70. X=7496363.7240 Y=4541067.5190
71. X=7496385.4850 Y=4541029.1140
72. X=7496395.4200 Y=4540998.2920

- 73. X=7496406.3060 Y=4540967.7990
- 74. X=7496426.0110 Y=4540921.6290
- 75. X=7496429.8000 Y=4540911.6930
- 76. X=7496419.8530 Y=4540907.0210
- 77. X=7496403.7350 Y=4540899.2990
- 78. X=7496383.5430 Y=4540894.0940
- 79. X=7496387.6391 Y=4540877.3137
- 80. X=7496492.2493 Y=4540923.0820
- 81. X=7496588.3593 Y=4540971.3958
- 82. X=7496661.7533 Y=4541002.5152
- 83. X=7496765.2771 Y=4541029.3329
- 84. X=7497111.7162 Y=4541134.1832

1 84

x y

7

28

(.

. , . 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 134/16).

- :
- 1 -
 - 3 -
 - 3 -
 - 1 -
 - ()

(. . . 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 134/16),

8

,

-

1307 (3) - - - .

() - .

—

1307

—

() .

134/16). (. , . 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16

9

10

(3)

83

142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 134/16).

11

1 (

(, , .)

12

(,)

1-

3-

193/15, 31/16 163/16).

, (. 52 , . 199/14, 44/15,

13

14

217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 134/16).

. 142/15,

15

(, ,),

16

17

18

. 08 - 201/10
31.01.2018

8.

(,, 50 1 3
” .5/02) 71 1 3
O (,, ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

31.01.2018

.09-346/8
07.02.2018

84, „ . 199/14, 44/15, 193/15, 31/15 163/16)
(„ . 71 1 16 („ 50 1 16 ”
.7/2010, 13/2013, 8/2015 11/2015),
(. 5/2002),
31.01.2018 , :

A

1

2017 . . 08-1877/17 31.08. 2017
2017 , (.9. 04. 09. 2017).

2

2412/1 17.11.2017

09-

24-11854/2

28.12.2017 .

3

- ,
16 , . 199/14, 44/15, 193/15, 31/15 163/16).
(.

4

, - , -

:

- ,1:25000

-1:2500

-1:2500

- , ,

.....1:2500

5

78

(. , .51/05) 46

(. , .137/07),

29,22 (292269.5472 ²).

6

29.22ha.

:

	X	Y
1	Y=74963954200	X=45409982920
2	Y=7496385.4850	X=4541029.1140
3	Y=7496363.7240	X=4541067.5190
4	Y=7496358.8090	X=4541074.3210
5	Y=7496355.4930	X=4541070.3580
6	Y=7496340.8810	X=4541058.0770
7	Y=7496323.9470	X=4541047.1940
8	Y=7496310.8290	X=4541038.5880
9	Y=7496297.8020	X=4541031.2540
10	Y=7496280.7720	X=4541022.7510
11	Y=7496267.2720	X=4541016.7190
12	Y=7496247.9390	X=4541008.3380
13	Y=7496221.7670	X=4541003.3100
14	Y=7496214.8660	X=4541004.0200
15	Y=7496210.5440	X=4541004.1380
16	Y=7496186.1130	X=4541024.5120
17	Y=7496159.6620	X=4541045.3730
18	Y=7496132.6820	X=4541064.6340
19	Y=7496114.6420	X=4541077.8070
20	Y=7496107.8730	X=4541100.4340
21	Y=7496101.8090	X=4541136.2910
22	Y=7496099.2889	X=4541152.1399
23	Y=7496015.7945	X=4541139.1748
24	Y=7496009.0721	X=4541156.6594
25	Y=7495987.0201	X=4541160.0257

26	Y=7495965.3934	X=4541167.2432
27	Y=7495942.7373	X=4541185.4735
28	Y=7495890.1636	X=4541220.0071
29	Y=7495876.1493	X=4541235.1404
30	Y=7495858.9514	X=4541252.6950
31	Y=7495805.1883	X=4541260.9659
32	Y=7495754.8730	X=4541226.6727
33	Y=7495730.0699	X=4541201.9041
34	Y=7495723.2906	X=4541191.4860
35	Y=7495665.2606	X=4541119.9885
36	Y=7495686.7682	X=4540777.1050
37	Y=7495741.1089	X=4540711.4643
38	Y=7495692.5050	X=4540556.1719
39	Y=7495708.1064	X=4540531.3923
40	Y=7495924.8252	X=4540671.9736
41	Y=7495961.4051	X=4540689.8619
42	Y=7496004.7053	X=4540700.2652
43	Y=7496023.5841	X=4540709.9951
44	Y=7496113.6519	X=4540756.9825
45	Y=7496195.3919	X=4540793.8524
46	Y=7496228.8967	X=4540803.2105
47	Y=7496293.3297	X=4540842.3358
48	Y=7496316.3231	X=4540858.5895
49	Y=7496362.3959	X=4540876.1926
50	Y=7496387.6391	X=4540877.3137
51	Y=7496383.5430	X=4540894.0940
52	Y=7496403.7350	X=4540899.2990
53	Y=7496419.8530	X=4540907.0210
54	Y=7496429.8000	X=4540911.6930
55	Y=7496426.0110	X=4540921.6290
56	Y=7496406.3060	X=4540967.7990

x y

7

28

. , . 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16 ,134/16 (. 33/17).

:
 1 -
 3 -
 1 -
 (a)

(. . 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16,
134/16 33/17),

8

(. . 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16,
134/16 33/17).

9

10

(3)

83

142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16 33/17).

11

1 (

(, ,).

12

(,)

1-

3-

52

193/15, 31/16 163/16).

, (. , . 199/14, 44/15,

13

14

217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16 33/17). . 142/15,

15

(, ,),

16

17

18

. 08 -201/11
31.01.2018

9.

(,, 50 1 3
” .5/02) 71 1 3
O (,, ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

—
31.01.2018

.09-346/9
07.02.2018

(,, 23 1 32 „ .7/2010, 13/2013, 8/2015 11/2015),
31.01.2018

1.

- „ - :
-
-

2.

„ „ - , : -
-
-

3.

22.12.2017 .

4.

„ „

.08 - 201/12
31.01.2018

. .

10.

(„ 50 1 3
” .5/02) 71 1 3
O („ ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

31.01.2018 .

.09-346/10
07.02.2018 . .

(„ 36 1 10
“ , 5/02), 23 36
(„ „ , .7/2010, 13/2013, 8/2015
11/2015), 31.01.2018
, :

1

60.000,00

“ .39 .

„ 11

2

2018 .

3

4

“

”

. 08 – 201/13
31.01.2018

..

11.

(,, 50 1 3
” .5/02) 71 1 3
O (,, ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

31.01.2018

.09-346/11
07.02.2018

..

(„ 36 1 10
11/2015), („ 5/02), 23 36
, : „, .7/2010, 13/2013, 8/2015
31.01.2018

15.000,00 1
„ .49 . „, 11

2

2018 .

3

4

“ ”

. 08 – 201/14
31.01.2018

12.

50 1 3
 („ ” .5/02) 71 1 3
 O („ ” .7/2010,
 13/2013, 8/2015 11/2015)

31.01.2018 .

.09-346/12
07.02.2018

36 1 10
 („ „ 5/02), 23 36
 („ „ 11/2015), „ .7/2010, 13/2013, 8/2015
 , : 31.01.2018

1

10.000,00

45 .

2

2018 .

3

4

“ ”

. 08 – 201/15
31.01.2018

13.

(,, ” 50 1 3
O .5/02) 71 1 ” 3
13/2013, 8/2015 11/2015) („ .7/2010,

. 08-201/16 31.01.2018

. 08-201/16 31.01.2018 ,
31.01.2018

.09-346/13
07.02.2018

83 (,,
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)
31.01.2018 ,

1.

.08-201/16
31.01.2018

14.

(,, 50 1 3 71 1 3
” .5/02) (,, ” .7/2010,
O 13/2013, 8/2015 11/2015)

31.01.2018 .

.09-346/14
07.02.2018

86 (,,
” .7/2010, 13/2013, 08/2015 11/2015)
31.01.2018 ,

1.

.08 - 201/17
31.01.2018

15.

50 1 3
(,, ” .5/02) 71 1 3
O (,, ” .7/2010,
13/2013, 8/2015 11/2015)

” — ”
- ”,

2018-2020

” — ”
- ”,

2018-2020 ,
31.01.2018 .

.09-346/15
07.02.2018 . .

. 11 5 (,,
” . 38/96, 9/97, 6/202, 19/2002, 40/2003, 46/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015
39/2016), . 36 1 15 (,,
” . 2/05) . 23 . 1 . 47 (,,
” . . 7/2010, 13/2013, 8/2015 11/2015)
, 31.01.2017

” — -

” ,

2018-2020

1

02-50

12.01.2018 , , “ , -
” ,

2018-2020 .

2

“ ”

. 08-201/18
31.01.2018

16.

(,, 50 1 3 71 1 3
” .5/02) ” .7/2010,
O (,,
13/2013, 8/2015 11/2015)

” ” — ”

2018-2020

” ” — ”

2018-2020
31.01.2018

.09-346/16
07.02.2018

. 11 5 (,,
” . 38/96, 9/97, 6/202, 19/2002, 40/2003, 46/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015
39/2016), . 36 1 15 (,,
” . 2/05) . 23 . 1 . 47 (,,
” . . 7/2010, 13/2013, 8/2015 11/2015)
31.01.2017

” — ”
” ”

2018-2020

1

02-51

12.01.2018

” “ ”
” ”

2018-2020

2

“ ”

. 08-201/19
31.01.2018

. .

17.

(,, 50 1 3 71 1 3
" .5/02) " .7/2010,
O (,,
13/2013, 8/2015 11/2015)

” —

”
”

2018-2020

” — ”

2018-2020

31.01.2018

.09-346/17
07.02.2018

. 11 5 (,,
” . 38/96, 9/97, 6/202, 19/2002, 40/2003, 46/2006, 22/2007,
83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/2014, 25/2015, 61/2015
39/2016), . 36 1 15 (,,
” . 2/05) . 23 . 1 . 47 (,,
” . . 7/2010, 13/2013, 8/2015 11/2015)
31.01.2017

” —

”

2018-

2020

1

02-52

12.01.2018

, , ” “ , ” ,

2020

2018-

2

“ ”

. 08-201/20
31.01.2018

. .

18.

2018

, .08-2671/6 22.12.2017 “
“ .16/2017

1. 13 1
2018

“800”

“ “

. 08 - 212/3
31.01.2018

. .

Врз основа на чл.22 а став 3 Законот за спортот (Сл. Весник на РМ бр.29/02,66/04,81/08,18/2011,51/2011,64/2012,148/2013,187/2013,42/2014,138/2014,177/2014,72/2015,153/2015,6/2016,155/2016,61/2016,106/2016,190/2016) и чл.71 ст. 1 т. 16 од Статутот на општината Ресен , Општина Ресен („Службен гласник на Општина Ресен,бр.7/2010, 13/2013, 8/2015 и 11/2015) , Градоначалникот на Општина Ресен донесе



Република Македонија
ОПШТИНА РЕСЕН

ПРАВИЛНИК

За определување на корисници и критериуми за распределба на финансиските средства од буџетот на општината за спроведување на активности на спортски друштва и за одржување на спортската инфраструктура

Член 1

Со овој Правилник се определуваат субјектите -корисници , приоритетите условите и критериумите за распределбата на финансиските средства од буџетот на општината за спроведување на активности на спортските друштва и за одржување на спортската инфраструктура.

Член 2

Во распределбата на финансиските средства од буџетот на општината за спроведување на активности се субјекти-корисници кои подржуваат:

- проекти и активности за подигање на нивото на екипните спортови,
- подршка на екипите кои се натпреваруваат во повисок ранг на натпреварување
- подршка на младински спортски школи
- подршка на таленти во поединечни спортски натпреварувања-
- подршка на спортисти во поединечни спортови кои успешно ја промовираат општината на државно и меѓународно поле, организација и подршка на турнири организирани од спортски здруженија,
- подршка на општинските спортски сојузи, подршка на училишни спортски сојузи,
- подршка на организација на натпреварувања за лицата со посебни потреби и одржување на спортски објекти и спортска инфраструктура .

Член 3

Приоритети за подршка и рангирање ќе биде на следниот начин:

Поддршката на екипите според традицијата и според рангот на натпреварување така да во преден план ќе биде финансирање на екипите кои се позиционирани во повисок ранг на натпреварување и следствено на тоа ќе се става точка на традиционалните вредности на постоењето на екипа според важноста и датумот на формирање.

Поддршката на спортските сојузи ќе биде според масовноста на спортот во општината и според екипите кои се членови на спортските сојузи, додека турнирите и организацијата на натпреварување не аматерските екипи ќе се рангираат според посетеноста, интересот и според успехот на претходно организирани вакви манифестации.

Талентираните спортисти и веќе докажани спортисти во поединечни спортови финансиски ќе се поддржат според важноста на освоените награди и промоцијата на општината на државно и меѓународно поле.

Член 4

Услови за добивање на средства од програмата за спроведување на активности на спортските друштва и одржување на спортската инфраструктура во општина Ресен за се:

- Спортското здружение да биде регистрирано во централен регистар на Р.Македонија и истото да има седиште во Општина Ресен
- Спортското здружение да се натпреварува во официјалните категории за натпревар на Р. Македонија
- За натпреварувачи во поединечни спортови лицето треба да достави потврда за членство во спортско здружение (клуб) и доказ за добиена награда во спортот во кој се натпреварува
- Општинските спортски сојузи и училишните спортски клубови заедно со барањето да достават распоред за натпревари и нивни активности.
- Сите баратели на средства од програмата треба да достават барање до општината за потребата на финансиските средства и начинот на користење на средствата.

Спортската инфраструктура која е во сопственост на општината ќе се одржува согласно потребите, вредноста на спортскиот објект и масовноста на користење на објектот

Член 5

Критериуми за определување на висината на финансиските средства од буџетот на општината за спроведување на активности се :

За финансирање на спортски здруженија:

- Рангот на натпреварување во кое учествува спортското здружение(клубот)
- Традицијата на спортското здружение(клубот) и успехот во минатите сезони
- Бројот на младите спортисти регистрирани во спортското здружение(клубот)

За финансирање и поддршка на натпреварувачи во поединечни спортови

- Успехот на натпреварувачот и промоцијата на општината на државно и меѓународно ниво.

- Важноста на натпреварувањето на кое ќе учествува натпреварувачот за кое има барање за користење на средствата

Висината на финансиски средства за одржување на спортските објекти според програмата ќе се одредува според вредноста на објектот и масовноста на користење на истиот.

Член 6

Градоначалникот на Општина Ресен формира Комисија, која по објавениот јавен повик за учество во распределба на финансиските средства од буџетот на општината за спроведување на активности на спортски друштва и на основа утврдени критериуми од овој Правилник му го предлага износот на средствата за финансирање на екипите, проектите и одржување на спортските објекти и инфраструктура, кои се предвидени во Програмата за спроведување на активности на спортски друштва и за одржување на спортската инфраструктура, која се усвојува од страна на Советот на Општина Ресен секоја година.

Член 7

Сите здруженија и екипи како и учесници во поединечни спортови и натпреварувања кои ќе добијат финансиски средства од Општина Ресен, задолжително на крајот од тековната година треба да поднесат извештај за потрошените средства, додека за потрошените средства од одржувањето на спортските објекти и спортската инфраструктура во надлежност на општината финансиски извештај за потрошените средства до Општина Ресен ќе достават одговорните лица за одржување.

Член 8

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Ресен.

Градоначалник

Живко Гошаревски



1.	2018 1
2.	“ - “ , 2.....	. 10
3. 13
4.	- “ 11 “ 14
5.	-
	„11 “ 3 16
6.	, . 17
7.	, . 23
8.	, . 31
9.	- „ ” - 37
10. 38
11. 40
12. 41
13.	. 08-201/16 31.01.2018 43

14. 44
15.	,, ,, _	-
	,, ,	
2018-2020 45
16.	,, ,, _	
	,, ,	
	2018-2020 47
17.	,, ,, _	
	,,	,, ,
	2018-2020 48
18. 49
19. 50